



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Понеделник, 24 мај 1954  
Број 16                      Година X

Претплата за 1954 год. изнесува 600 дин. Овој број чини 20 динари. Чековна сметка број 801-Т-166.

85

На основа чл. 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕОНСКИ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

##### I.

Се осниваат реонски станици за заштита на растенијата со седиште во Куманово, Струмица, Берово, Кавадарци, Битола, Охрид и Гостивар, како установи со самостојно финансирање.

##### II.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Куманово ги опфаќува подрачјата на Кумановска и Кривопаланечка околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Струмица ги опфаќува подрачјата на Струмичка и Овчеполска околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Берово ги опфаќува подрачјата на Малешевска и Кочанска околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Битола ги опфаќува подрачјата на Битолска и Прилепска околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Кавадарци ги опфаќува подрачјата на Тиквешка, Гевгелиска и Т. Велешка околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Охрид ги опфаќува подрачјата на Охридска, Преспанска и Дебарска околина.

Реонската станица за заштита на растенијата со седиште во Гостивар ги опфаќува подрачјата на Гостиварска, Кичевска и Тетовска околина.

##### III.

Задачите на секоја од реонските станици за заштита на растенијата се:

— да ги сузбива болестите и штеточините на растенијата;

— да собира податоци за распространетоста на болестите и штеточините на растенијата и да врши детерминација на истите;

— да ги следи постиженијата од областа заштита на растенијата кај нас и во своето и по пат на демонстративни опити, предавања, курсеви и сл. да се грижи за нивното приложување во својот реон;

— да ја раководи антипероноспорната служба и предлага на соодветни државни органи мерки и рокови за сузбивање и локализирање на болестите и штеточините на растенијата;

— да дава напатствија за правилно применување и користење на средствата и апаратите, како и за нимните за сузбивање на болестите и штеточините;

— да стручно раководи со општите акции и за сузбивање на болестите и штеточините на растенијата на своето подрачје, организирани од државните органи;

— да оспособува стручен кадар за сузбивање на болестите и штеточините на растенијата.

##### IV.

Имотот на секоја од реонските станици за заштита на растенијата на кој има право на управување се состои од инвентар, апарати, лабораториски инструменти, материјали и др. во вредност од 1,000.000 динари.

##### V.

Со секоја од реонските станици за заштита на растенијата непосредно управува управител, кој го назначува Директорот на Републичката управа за земјоделство.

##### VI.

Секоја од реонските станици за заштита на растенијата може да ги формира следните фондови:

— фонд за наградување на работници и службеници;

— фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки.

##### VII.

Републичката управа за земјоделство е орган надлежен за работите и задачите на Реонските станици за заштита на растенијата.

## VIII.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 184  
14 мај 1954 година  
Скопје

## Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

✓ 86

На основа член 12 точка 6 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основните на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и точка 19 од Општото упатство во школите за општообразование („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/52 год.), Советот за просвета донесува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ПРИВАТНИТЕ ИСПИТИ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Приватен испит може да полага секое лице што го свршило претходниот клас односно одделение и ја има минималната возраст предвидена за класот односно одделението што го полага.

Редовен ученик може да полага приватен испит во случај:

а) ако поради оправдани причини (болест, војна и др.) не може да се школува редовно;

б) ако поради оправдани причини се испишал во текот на учебната година и

в) ако е отстранет од училиштето со право да полага приватен испит.

## Член 2

Приватен испит за ист клас односно одделение може да се полага неограничен број пати.

Приватен испит за полуматура и матура може да се полага четири пати.

## Член 3

Приватен испит се полага во три испитни рока во месеците: јуни, август и јануари.

## Член 4

Во една учебна година може да се полага приватен испит за еден или повеќе класа односно одделенија и полуматурски односно матурски испит.

На приватен испит од повисок клас односно одделение кандидатот се допушта по успешно свршување на претходниот клас односно одделение.

Во еден испитен рок не може да се полага приватен испит за низи и виши класови на гимназија односно на осмолетка.

## Член 5

Приватен испит може да се полага:

1. Во еден испитен рок за еден или повеќе класа односно одделенија по сите предмети и

2. по групи предмети од еден клас во повеќе испитни рока во рок од 2 години, сметајќи од полагањето на првата група Групата предмети ја одредува кандидатот.

## Член 6

Приватен испит, по правило, се полага во гимназијата односно осмолетката на чие подрачје кандидатот постојано живее.

По исклучок, во особено оправдани случаи и ако во гимназијата односно осмолетката на чие подрачје кандидатот живее го нема класот односно одделението што сака кандидатот да го полага, испитот може да го полага во соседната гимназија односно осмолетка.

## Член 7

Кандидатот кој во една гимназија односно осмолетка почнал да полага приватен испит од еден клас односно одделение, е должен во истото училиште да го доврши полагањето по сите предмети од класот односно одделението.

Полагање во друго училиште може, по исклучок, да се одобри само ако кандидатот го менил местото на постојано живеење. Во тој случај директорот на училиштето во кое кандидатот почнал со полагањето издава уверение во кое се означува кои предмети кандидатот ги полагал, кога ги полагал и каков успех покажал од поедини предмети.

## Член 8

Лицето што сака да полага приватен испит поднесува молба до директорот на училиштето во кое ќе полага. Молбата се поднесува 15 дена пред рокот во кој ќе полага. Во молбата кандидатот означува кој клас односно одделение и на кој начин ќе го полага: по сите предмети во еден испитен рок или по група предмети. Кон молбата кандидатот прилага: свидетелство за свршен претходен клас односно одделение, извод од матичната книга на родените и уверение за положени испити ако полагањето го продолжува во друго училиште. Својот идентитет кандидатот го докажува со лична карта или на друг сходен начин.

Кандидатот кој се пријавува за полагање испит од долните класови односно вишите одделенија (I—IV клас или V—VIII одделение) во молбата ќе назначи кој туѓ јазик ќе полага, а ако пријавува полагање виши клас (V—VIII клас), ќе назначи кој туѓ јазик ќе го полага како прв (што се учи од I—VIII клас).

а кој како втор (што се учи од V—VIII клас гимназија).

Ако кандидатот се јавува да полага втора или понатамошна група предмети, поднесува само пријава во која означува која група предмети ја пријавува за полагање и се повикува на молбата со која се пријавил за полагање испит.

#### Член 9

Одобрение за полагање приватни испити како и распоред на испитите дава директорот на гимназијата односно управителот на осмолетката.

Против решението на директорот со кое не се уважува молбата за приватно полагање може да се поднесе жалба преку училиштето до советот за просвета и култура на народниот одбор под чие раководство се наоѓа училиштето во рок од 8 дена по примањето на решението.

#### Член 10

Приватните испити се полагаат пред испитни комисии за одделни класови односно одделенија што ги определува наставничкиот совет на предлог од директорот на гимназијата односно управителот на осмолетката. На членовите на испитните комисии им се определуваат и заменици.

Испитните комисии се состојат од по 3 члена и тоа: претседател постојанен член и член — испитувач за предметот што се полага.

#### Член 11

Без оглед на начинот на полагањето, приватните ученици полагаат испит по сите предмети од соодветниот клас односно одделение кои се предвидени по наставниот план и програм.

Од полагање предвојничка обука се ослободуваат лицата што ја имаат отслужено воената обврска и лицата што се физички неспособни за тој предмет, што се докажува со лекарско уверение.

Приватните ученици не полагаат испит по предметите рачна работа и домаќинство, а по предметите физкултура, цртање и пеење, полагаат само теоретски дел.

#### Член 12

Полуматурскиот и матурскиот испит приватните ученици го полагаат истовремено со редовните ученици според одредбите на правилниците за полуматурски и матурски испит.

Усниот дел од овие испити приватните ученици го полагаат одделно од редовните ученици.

#### Член 13

Приватниот испит се состои од писмен и усен дел.

Писмените испити се полагаат од предметите по кои редовните ученици во текот

на учебната година работат писмени работи. Писмените испити по секој предмет траат по 90 минути.

Темите за писмените испити ги определува испитната комисија по предлог од испитувачите по соодветните предмети.

Писмените работи кандидатите ги работат во присуство на предметните испитувачи или на други наставници што ќе ги определат испитната комисија.

Писмените работи ги прегледуваат членот — испитувач и постојаниот член на комисијата. Оценките на писмената работа тие ги пишуваат одделно на самата писмена задача со кратко образложение.

Ако постојаниот член не се согласува со оценката на членот — испитувач, за конечната оценка одлучува испитната комисија, секој член на комисијата има право по записникот да си го оддели своето мислење.

#### Член 14

На усните испити се пуштаат сите кандидати без оглед на резултатите од писмените испити.

На усните испити од поедини предмети се поставуваат најмалку три прашања.

Усните испити во нижите класови на гимназијата односно во вишите одделенија на осмолетката трајат најмалку по 10, а во вишите класови на гимназијата најмалку по 15 минути од секој предмет.

На приватните испити кандидатите треба да покажат дека го совладале сиот материјал пропишан за поедини класови.

#### Член 15

После секој усен испит се утврдува оценката од дотичниот предмет а општата оценка по предметите од кои се полага и писмен испит се утврдува после полагањето на усниот испит.

Оценувањето и класифицирањето на приватните ученици по успех се врши како и за редовните ученици.

#### Член 16

Кандидатите што полагаат поедини класови односно одделенија по група предмети и оние што се упатени на поправен испит од поедини предмети, должни се во рок од две години, сметајќи од денот на почетокот на полагањето — да го довршат успешното полагање од сите предмети на соодветниот клас односно одделение.

Ако кандидатот во рокот од предниот став не ги положи со успех сите предмети од еден клас, се упатува на повторно полагање на испитот за тој клас.

#### Член 17

Кандидатот што во текот на испитот добие слаби оценки од поедини предмети полага од нив поправен испит во наредните срокови. Полежените испити од поедини

предмети не се ништат, ако кандидатот во текот на полагањето на еден клас во рок од две години од денот на почетокот на полагањето на соодветниот клас односно одделение, добие позитивни оценки по предметите по кои бил упатен на поправен испит.

Во текот на двете години во кои се полага класот бројот на поправните испити од поедини предмети не се ограничува.

#### Член 18

Ако во текот на испитот кандидатот одстане од понатамошно полагање било на писмените било на усните испити, ќе се смета дека испитот по предметот од кој обустанал не го положил. Ова одустанување не влијае на успехот на веќе положените предмети.

#### Член 19

Против неправилностите во спроведувањето на испитите и во работата на испитните комисији е допуштена жалба. Жалбата се поднесува до директорот на гимназијата односно управителот на осмолетката во рок од три дена по соопштувањето на резултатите од испитот.

Директорот е должен решение по жалбата да донесе во рок од 48 часа по нејзиното поднесување.

Против оценката дадена на испитот не е допуштена жалба.

#### Член 20

За време на приватните испити кандидатите се должни да се придржуваат на прописите и уобичаениот ред за работа на писмените и усните испити.

Ако кандидатите не ги работат самостојно писмените задачи, ако се служат со недозволен средства, ако излегуваат без дозвола од училищата за време на испитот или ако на друг начин ја реметат работата, испитната комисија прво ќе ги опомени, а потоа може да донесе и одлука за нивното оддалечување од испитот. Во овој случај кандидатите повторно ги полагаат само предметите од кои се оддалечени.

Претседателот на испитната комисија ќе ги запознае кандидатите со одредбата на овој член пред почетокот на испитот.

#### Член 21

Членовите на испитните комисији и другите преподаватели што присуствуваат на присутните испити, должни се да го чуваат како службена тајна сето што ќе го создаат во текот на испитот и не смеат да даваат никакви сведенија за одлучувањето на комисијата и утврдувањето на успехот.

#### Член 22

За секој кандидат во секој испитен срок се води одделно записник за неговото приватно полагање.

Во заглавието од записникот се внесува: името, татковото име и презимето на канди-

датот, датата на раѓањето, местото на раѓањето (село, град, околина, народна република), кога и каде го завршил претходниот клас, бројот и датата на одобрието за полагање, кои предмети пријавил за полагање од соодветниот клас и како е утврден идентитетот на кандидатот.

Потоа во записникот се бележат темите за писмените работи и прашањата од усниот испит по секој предмет што го полагал, оценките од писмените работи, оценките од усните испити, општите оценки по секој предмет и на крајот општата одлука на испитната комисија, како и одделните мислења, ако има такви.

Гимназиите односно осмолетките водат одделна главна книга за приватните испити во која по завршетокот на испитите веднаш се внесуваат податоци од записниците со ред по класовите.

Записникот го води постојаниот член на испитната комисија, а го потпишуваат претседателот на комисијата, сите членови испитувачи и постојаниот член.

Обрасци за записникот и главната книга за приватни испити ги пропишува Советот за просвета.

#### Член 23

По завршетокот на испитот и утврдувањето на оценките претседателот на комисијата, во присуство на сите членови на комисијата, им го соопштува резултатот на кандидатите, а потоа на директорот на училиштето односно управителот му ги предава:

- а) записниците за приватните испити;
- б) сите писмени работи на кандидатите.

Записниците и писмените работи од приватните испити се чуваат во школската архива пет години по завршетокот на полагањето.

#### Член 24

После завршеното успешно полагање на сите предмети од еден клас на кандидатите им се издава свидетелство за завршениот клас.

Свидетелството за приватните ученици е исто како и за редовните ученици со ознака дека класот се полагал приватно. Во ова свидетелство не се внесува оценка по поведение.

#### Член 25

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите за приватните испити од Правилникот за приватните, класните, поправителните и дополнителните испити во гимназиите и во вишите одделенија на осмолетките („Службен весник на НРМ“ бр. 16/49 год.), одредбите на Правилникот за изменување и дополнување на тој Правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 18/53 год.), како и сите прописи што се спротивни на овој правилник.

## Член 26

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1537

12 мај 1954 година

Скопје

Претседател  
на Советот за просвета,  
Д. Левков, с. р.

**Огласен Дел****ПОКАНА**

Врз основа на чл. 46 од Законот за адвокату- рата и чл. 17 од Правилата на Адвокатската комора во Скопје, Извршниот одбор на Адвокатската ко- мора во Скопје, свикува

**РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ**

на Адвокатската комора во Скопје, кое ќе се одржи на 27-VI-1954 год. во 9 часот, во салата на Округ- ниот суд во Скопје

- 1 — Отварање на Собранието;
- 2 — Прозивка и утврдување бројот на присут- ните членови;
- 3 — Избирање на работно претседателство, за- писничар и двајца оверачи на записникот;
- 4 — Читање извештајот на Извршниот одбор;
- 5 — Читање извештајот на Надзорниот одбор;
- 6 — Читање завршните сметки за 1953 година;
- 7 — Дискусија по горните извештаи;
- 8 — Одобрување претметката на приходите и расходите за 1954 год.
- 9 — Разно.

Согласно чл. 18 од Правилата Собранието пол- новажно ќе решава ако се присутни најмалку половината од членовите.

Се покануваат сите членови на Адвокатската комора во Скопје задолжително да присуствуваат на ова Собрание.

Секретар, Претседател,  
А. Стрезовски, с. р. Георги X. Манев, с. р.

**РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 112/1, е запишано стопанско- то претпријатие под фирма: Трговско претприја- тие „8 септември“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на претпријатието е трговија на текстил, галантерија, кожни и гумени производи.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 112/1-54 г. (246)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 113/1, е запишано стопан- ското претпријатие под фирма: Трговско претпри- јатие „Езериште“, со седиште во Крушево. Пред- мет на послувањето на претпријатието е трговија на колонијални стоки и стакларија.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 113/1-54 г. (247)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 118/1, е запишан трговскиот

дуќан под фирма: Трговски дуќан „Градинар“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со овоштие и зарзават.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 118/1-54 г. (252)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 68/1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Единство“, со седиште во Прилеп. Предмет на по- слувањето на претпријатието е трговија на мало со животни, прехранбени и куќни потреби.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 68/1 од 12-II-1954 година. (255)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 66/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Просвета“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со папир, школски прибор и прибор за пишување.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 66/1, од 12-II-1954 година. (259)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 64/1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Иднина“, со седиште во Прилеп. Предмет на по- слувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни, прехрана и куќни потреби.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 64/1 од 12-II-1954 година. (258)

Округниот суд во Битола објавува дека во ре- гистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 63/1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „29 ноември“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на го- лемо со индустриски стоки.

Од Округниот суд во Битола, Р. бр. 63/1 од 12-II-1954 година. (259)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околица бр. 11115 од 28-XII-1953 година е запишано во региста- рот на стопанските организации на страна 8, рег. бр. 8/3, трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду- кан „Извор“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на свеж зарзават и овоштие.

Дуќанот ќе го потпишува директорот Ненад Мустафа, а во негово отсуство Тасин Нерага, во границите на овластувањето.

Бр. 11115/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околица. (84)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околица бр. 11060 од 30-XII-1953 година е запишано во реги- старот на стопанските организации на страна 9, рег. бр. 9/1, под фирма: Лебопекарница „Македо- нија“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леб и бели пецива.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Лазар Трифуновски, а во негово отсуство Наум Јовчев- ски, во границите на овластувањето.

Бр. 11060/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околица. (86)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 10994 од 27-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 13, рег. бр. 13/1, под фирма: Месарница „Шарпланинско јагне“, со седиште во Гостивар.

Дуканот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуканот е: продажба на месо и месни производи.

Дуканот ќе го потпишува Сабри Аркуши, а во негово отсуство Риза Билали, во границите на овластувањето.

Бр. 10994/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (92)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11193 од 21-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 3, рег. бр. 3/5, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Нама“, со седиште во Гостивар.

Дуканот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуканот е: купопродажба на мешовити индустриски стоки.

Дуканот ќе го потпишува раководителот Здравко Поповски, а во негово отсуство Јован Куќоски, во границите на овластувањето.

Бр. 11193/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (82)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11113 од 27-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 10, рег. бр. 10/3, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Напредок“, со седиште во Гостивар.

Дуканот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуканот е: продажба на свеж зарзават и овоштие.

Дуканот ќе го потпишува раководителот Абдул Хамид Шатка, а во негово отсуство Ади Мустафа, во границите на овластувањето.

Бр. 11113/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (85)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11046 од 28-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 12, рег. бр. 12, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Центар“, со седиште во Гостивар.

Дуканот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуканот е: купопродажба на прехранбени артикли и куќни потреби.

Дуканот ќе го потпишува раководителот Горѓе Покоски, а во негово отсуство Тодор Кузмановски, во границите на овластувањето.

Бр. 11046/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (87)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11023 од 21-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 4, рег. бр. 4/2, трговскиот дуќан под фирма: Трговскиот дуќан „Корзо“, со седиште во Гостивар.

Дуканот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуканот е: купопродажба на индустриски стоки.

Дуканот ќе го потпишува раководителот Васил Тополовски, а во негово отсуство Стојан Апостоловски, во границите на овластувањето.

Бр. 11023/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (90)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гевгелиска околија бр. 5060 од 13-VI-1953 год. е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 4, рег. бр. 4, претпријатието под фирма: Реонска земјоделска опитна станица, со седиште во Валандово.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1308 од 6-XII-1952 година, а со посебно решение е пренесено под управа на Народниот одбор.

Предмет на работата на претпријатието е: испитување на климатските услови во НРМ за одгледување на јужно овоштие, врши опити од јужно и костичаво овоштие во поглед на агротехничките и биолошки особини.

Претпријатието ќе го потпишува управителот Благој К. Илин во границите на овластувањето.

Бр. 5060/53 од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околија. (144)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 120 од 6-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 39, рег. бр. 39, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Славеј“, со седиште во с. Белчишта.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор — с. Белчишта, бр. 2874 од 31-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со мешовити стоки на големо и мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Владе Стефановски, во границите на овластувањето.

Бр. 120/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (170)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор Охридска околија бр. 20574 од 30-XII-1953 год. е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 30, рег. бр. 30, претпријатието под фирма: Градско снабдително претпријатие „Ангро магазин“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга, бр. 6923 од 18-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со индустриски стоки на големо.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Киро Милевски и книговодителот Климе Томановски.

Бр. 20574/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (173)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 135 од 20-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 42, рег. бр. 42, претпријатието под фирма: Биро за книговодители „Книговодител“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга, бр. 7447 од 31-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење книговодствени услуги на др. трговски претпријатија и установи.

Претпријатието ќе го потпишува шефот Шутински Душан, во границите на овластувањето.

Бр. 135/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (184)

### ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Народниот одбор на Скопска околија бр. 10392 од 12-I-1954 година Околското претпријатие за мелници, со седиште во с. Петровец, се брише од регистарот на стопанските организации, бидејќи истото се спојува со Земјоделското стопанско претпријатие „Шамак“ — с. Петровец — Скопско.

Бр. 10392/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (50)

На основа решението на Народниот одбор на Скопска околија бр. 10392 од 12-I-1954 година се променува фирмата на досегашното Земјоделско претпријатие за производство на ориз „Шамак“, с. Петровец, и во иднина истото ќе се води под фирма: Земјоделско стопанско претпријатие „Шамак“, со седиште во с. Петровец.

Бр. 10392/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (49)

Со решение на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9338/53 година Иван Белевски и Владо Карагулевски се овластени да ја потпишуваат фирмата на Околската аптека во гр. Струга.

Бр. 9338/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (38)

### РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 52, рег. бр. 52 е запишана Општата земјоделска задруга „Победа“, со седиште во с. Мислодежда.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 3-X-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат Тоде Г. Шулевски, Димитри С. Дамјановски и Никола Мартиновски, сите членови на управата.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 17778 од 2-XI-1953 година. (132)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 27, рег. бр. 27 е запишана Општата земјоделска задруга „Нов живот“, со седиште во Штип.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 28-IX-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Васил Петров, книговодителот Лазо Петров и потпретседателот Санде Димов.

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 7813 од 14-XI-1953 година. (69)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Пелистер“, с. Нижопол, назначени се за потписници на Задругата: книговодителот Миха Јануловски, магационерот Димче Тоновски и членот Ристо Дурмишовски, и од 9-II-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Тодор Тасевски и од 9-II-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 1633 од 9-II-1953 година. (114)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Нов живот — с. Суводол, назначени се за потписници на задругата: претседателот Петре Марковски и членот Котевски Јордан и од 11-II-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Божин Пауновски, Коста Николовски и Перко Трајчевски и од 11-II-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 1791 од 11-II-1954 година. (115)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Извор“ — с. Боишта, назначени се за потписници на задругата: претседателот Миладин Стојковски и книговодителот Петре Ставровски и од 10-II-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Тоде Котевски и Ристо Наумовски и од 10-II-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 1736 од 10-II-1954 година. (116)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Златен срп“ — с. Карамани, се назначени за потписници на задругата: книговодителот Тодор Јовковски и членот Ристо Јовковски и од 12-II-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Цветан Здравковски и од 12-II-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 1854 од 12-II-1954 година. (117)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Мирче Ацев“ — с. Прибилци, назначени се за потписници на задругата: Јордан Спиров Алексовски, Ристе Василев Тодоровски и Душан Грозданов Цветковски и од 10-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Горѓи Алексовски, Ристо Расуловски и Владо Гуровски и од 10-III-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3648 од 10-III-1954 година. (118)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Караорман“ — с. Растоица, назначени се за потписници на задругата: Вангел Андреевски и Веле Соколовски и од 9-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Велко Сотировски и од 9-III-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанството на НО на Битолска околија, бр. 3365 од 9-III-1954 година. (119)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Даме Груев“ — с. Обедник, назначени се за потписници на задругата: претседателот Бекировски Рефик и секретарот Сулејмановски Исмаил и од 9-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Дилавер Шабановски и Алит Зекмановски и од 9-III-1954 година им престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3422 од 9-III-1954 година. (120)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Единство“ — с. Вардино, назначени се за потписници на задругата: претседателот Милан Јолевски и членот Веле Брајановски и од 8-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Здраве Ангелевски и Миле Дуновски и од 8-III-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3273 од 8-III-1954 година. (121)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Мартинец“ — с. Новосело, назначени се за потписници на задругата: Софре Димовски и Христо Стојановски и од 3-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Јордан Смилевски и Мито Кузмановски и од 3-III-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2827 од 3-III-1954 година. (122)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Топлица“ — с. Слоешница, назначени се за потписници на задругата: членовите Љикола Селиевски, Трајан Трајановски и Нове Трајановски и од 2-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Стојан Нечковски и од 2-III-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2782 од 2-III-1954 година. (123)

Со решение на Управниот одбор на Набавно продајната задруга „Македонија“ — с. Слупче, назначени се за потписници на задругата: претседателот Мицко Пирковски и членст Пецо Муловски и од 2-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Илија Прпушевски и Стојан Дувчевски и од 2-III-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2799 од 2-III-1954 година. (124)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Нов живот“ — с. Буково, назначени се за потписници на задругата: претседателот Спасе Пупучовски и членот Вангел Поповски и од 23-II-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Алекс Балтовски и од 23-II-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2396 од 23-II-1954 година. (125)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Звезда“ — с. Вирово, назначени се за потписници на задругата: Бошевски Ѓорѓија Транчевски Вангел и Спиоровски Вангел и од 3-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Ристо Војдевски и од 3-III-1954 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 2865 од 3-III-1954 година. (126)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Илинден“ — с. Мало Илино, назначени се за потписници на задругата: Мисајле Ристановски, Блаже Здравевски и Стојан Таневски и од 13-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Ристо Секуловски, Мито Кочовски и Радован Ристановски и од 13-III-1954

година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3931 од 13-III-1954 година. (127)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Црна Река“ — с. Железнец, назначени се за потписници на задругата: Цветан Колевски, Ицко Ѓорѓиевски и Јонче Велјановски и од 13-III-1954 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Стојко Неделковски, Ванчо Наумовски и Крсте Неделковски и од 13-III-1954 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 3930 од 13-III-1954 година. (128)

Со решение на Управниот одбор на Околинското земјоделско стопанство „1 мај“, со седиште во с. Кременица, книговодителот Томе Петковски е назначен за потписник на стопанството и од 1-I-1954 година има право да го потпишува истото.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот потписник благајникот Ѓеорѓи Ристовски и од 1-I-1954 година му престанува правото да го потпишува стопанството.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 19855 од 31-XII-1954 година. (149)

## РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 15196 од 5.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ѓорѓија Спиоров Јанковски, со седиште во с. Прибилци.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓија Спиоров Јанковски. (761)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 15046 од 1.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јордан Ристов Матевски, со седиште во с. Бабино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Ристов Матевски.

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 9052 од 28.VIII.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Танасов Димитровски, со седиште во Охрид, ул. „Емин Абаз“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Танасов Димитровски. (855)



На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 11273 од 21.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Иљаз Емин Јахја, со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев“.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљаз Емин Јахја.

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 11034 од 13.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на кутии од седеф на Неби Хамди Неби, со седиште во Охрид, ул. „Солунска“ бр. 121.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на кутии од седеф.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неби Хамди Неби. (857)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 15016 од 30.IX.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Томе Марцевски, со седиште во с. Буково.

Предмет на работата на дуќанот е: Печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Марцевски. (763)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 14945 од 29.IX.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Стојче Георгиев Велевски, со седиште во с. Свети Тодори.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Георгиев Велевски. (764)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 14827 од 25.IX.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: Илија Талев Јулески, со седиште во с. Могила.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Талев Јулески. (765)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 14771 од 23.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Сандро Мирчев Мирчевски, со седиште во с. Брезово.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сандро Мирчев Мирчевски. (766)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 14709 од 23.IX.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 300, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Комина Сефер Емин, со седиште во с. Граешница.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Комина Сефер Емин. (767)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 715/49 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 315, занаетчискиот дуќан под фирма: Трико-таж Дабижа Јанков Ташко, со седиште во Тетово, ул. „Скопска“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: плетење на чорапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дабижа Јанков Ташко. (107)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 5731/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџа Сулејмани Сабитов Рамадан со седиште во Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 104.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејмани Сабитов Рамадан. (108)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 14/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 289, рег. бр. 289, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Тирески Мишов Драган, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 75.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тирески Мишов Драган. (109)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 20531/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 319, рег. бр. 319, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ацески Тодоров Петар, со седиште во Тетово, ул. „Белградска“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ацески Тодоров Петар. (110)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 11408/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 294, рег. бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Димитриеви Коцев Благоја, со седиште во Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитровски Коцев Благоја. (111)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 44/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Михајловски Петров Коце, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 69.

Предмет на работата на дуќанот е: тенеџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајловски Петров Коце. (112)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 194/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар Перовски Колев Диме, со седиште во Тетово, ул. „Загребска“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перовски Колев Диме. (113)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 159/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Мустафа Реџепов Исмаил, со седиште во Тетово, ул. „Загребска“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Реџепов Исмаил. (114)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2107/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Илија Серафимов Станишковски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 42.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Серафимов Станишковски. (123)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2177/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожар-табак Владимир Доцев Ивановски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 82.

Предмет на работата на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Доцев Ивановски. (124)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2141/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 193, рег. бр. 193, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ценко Филип Арсовски, со седиште во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 72.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ценко Филип Арсовски. (125)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2197/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Владимир Јованов Стефановски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 36.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Јованов Стефановски. (126)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2188/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 204, рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под фирма: Рогожар Стојко Иванов Михајловски, со седиште во Куманово, ул. „Ег. Македонија“ бр. 19.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на рогози.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Иванов Михајловски. (127)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2223/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Киро Горѓев Митровски, со седиште во Куманово, ул. „Перо Тошев“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Горѓев Митровски. (128)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2342/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 242, рег. бр. 242, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Беџет Таиров Селимовски, со седиште во Куманово, ул. „Иван Гошњак“ бр. 94.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп Таиров Селимовски. (129)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2348/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Шабан Сакипов Шабановски, со седиште во Куманово, ул. „Иван Гошњак“ бр. 104.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Сакипов Шабановски. (130)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2377/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Терзија Јордан Димов Цветковски, со седиште во Куманово, ул. „Кирил и Методи“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: шиеење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Димов Цветковски. (131)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2380/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 275, рег. бр. 275, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Љубомир Цветков Стојановски, со седиште во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Цветков Стојановски. (132)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2379/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 276, рег. бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Владимир Илиев Крстевски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 112.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Илиев Крстевски. (133)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2392/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 296, рег. бр. 296, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стоиле Тодосов Тодоровски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоиле Тодосов Тодоровски. (134)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2408/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 300, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Тодоров Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ“

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Тодоров Трајковски. (135)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2437/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Драган Димчев Арсовски, со седиште во Куманово, ул. „Јул. Краина“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Димчев Арсовски. (136)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2419/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Фуат Кадриев Шерифовски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Темпо“ бр. 48.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фуат Кадриев Шерифовски. (137)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2441/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 316, рег. бр. 316, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојче Младенов Митревски, со седиште во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Младенов Митревски. (138)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2779/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 344, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ефто Кузманов Шумановски, со седиште во Куманово, ул. „Борко Талески“ бр. 9.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефто Кузманов Шумановски. (139)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2903/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 352, рег. бр. 352, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Димитар Радев Горѓевски, со седиште во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Радев Горѓевски. (140)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2893/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 353, рег. бр. 353, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Спасен Јосифов Спасовски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божинов“ бр. 22а.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасен Јосифов Спасовски. (141)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2948/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 373, рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Трифун Трајков Темелковски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божинов“ бр. 29

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трифун Трајков Темелковски. (142)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2982/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 383, рег. бр. 383, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Драгутин Апостолов Крстевски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божинов“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Апостолов Крстевски. (143)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2994/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 387, рег. бр. 387, занаетчискиот дуќан под фирма: Капар Душан Поп Живковски, со седиште во Куманово, ул. „Пл. Маршал Тито“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на капи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Поп Живковски. (144)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3036/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 396, рег. бр. 396, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Теодос Апостолов Младеновски, со седиште во Куманово, ул. „М. Гилас“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теодос Апостолов Младеновски. (145)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3062/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 398, рег. бр. 398, занает-

чискиот дуќан под фирма: Наланџија Алија Афзов Алиевски со седиште во Куманово, ул. „Н Југославија“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Афзов Алиевски. (116)

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 22636/50 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Халили Идризов Ибраим, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 134.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Халили Идризов Ибраим. (115)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1574/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Александар Кимев Димчевски, со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Кимев Димчевски. (116)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1634/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Никола Јорданов Томевски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Јорданов Томевски. (117)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1813/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Митре Цветанов Младеновски, со седиште во Куманово, ул. „Франц Лескошек“ бр. 48.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре Цветанов Младеновски. (118)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1839/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 93, рег. бр. 93, занаетчискиот дуќан под фирма: Рогожар Славко Стојков Петровски, со седиште во Куманово, ул. „29 ноември“ бр. 5-а.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на рогожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Стојков Петровски. (119)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2074/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 157, рег. бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар-строител Благој Спасов Манасиевски, со седиште во Куманово, ул. „Н. Југославија“ бр. 42.

Предмет на работата на дуќанот е: браваро-строителски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Спасов Манасиевски. (120)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2076/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 159, рег. бр. 159, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар Стојан Арсов Стефановски, со седиште во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Арсов Стефановски. (121)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3149/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 407, рег. бр. 407, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Милан Стојманов Цветковски, со седиште во Куманово, ул. „Доне Божинов“.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стојманов Цветковски. (147)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3231/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 411, рег. бр. 411, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија Драгољуб Веселинов Стаевски, со седиште во Куманово, ул. „Даме Божинов“ бр. 1.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Веселинов Стаевски. (148)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3894/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 424, рег. бр. 424, занаетчискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Душан Крстев Петровски, со седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Крстев Петровски. (149)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4204/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 427, рег. бр. 427, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ангел Божинов Младеновски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Апостолски“ бр. 26.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Божинов Младеновски. (150)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4329/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 430, рег. бр. 430, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Тасе Костадинов Божиновски, со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасе Костадинов Божиновски. (151)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4339/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 432, рег. бр. 432, занает-чискиот дуќан под фирма: Ковач Амет Зекиров Муслиовски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Дола“.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амат Зекиров Муслиовски. (152)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4513/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 435, рег. бр. 435, занает-чискиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан Муслиев Исмаиловски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Дола“ бр. 50.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Муслиев Исмаиловски. (153)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4601/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 438, рег. бр. 438, занает-чискиот дуќан под фирма: Јажар Славко Лазаров Манојловски, со седиште во Куманово, ул. „Ел. Македонија“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јажина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Лазаров Манојловски. (154)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4818/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 440, рег. бр. 440, занает-чискиот дуќан под фирма: Ковач Јуско Рустемов Дурмишовски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Дола“ бр. 100.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јуско Рустемов Дурмишовски. (155)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 4860/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 443, рег. бр. 443, занает-чискиот дуќан под фирма: Ковач Мечо Демиров Јумеровски, со седиште во Куманово, ул. „Јор. Николов“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мечо Демиров Јумеровски. (156)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5053/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 445, рег. бр. 445, занает-чискиот дуќан под фирма: Опинчар Доне Данилов Божиновски, со седиште во Куманово, ул. „Боро Прџан“ бр. 1.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Данаилов Божиновски. (157)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 5272/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 447, рег. бр. 447, занает-чискиот дуќан под фирма: Столар Благој Трајков Миладиновски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар-Дола“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Трајков Миладиновски. (158)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 8171/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 561, рег. бр. 561, занает-чискиот дуќан под фирма: Кујунџија Сабестијан Луков Филиповски, со седиште во Куманово, ул. „Техеранска“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабестијан Луков Филиповски (172)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2082/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занает-чискиот дуќан под фирма: Кројач Јосиф Трајков Марковски, со седиште во Куманово, ул. „Техеранска“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Трајков Марковски. (173)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2355/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 240, рег. бр. 240, занает-чискиот дуќан под фирма: Кројач Владо Димитриев Михајловски, со седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 16-а.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Димитриев Михајловски. (174)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6333/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 490, рег. бр. 490, занает-чискиот дуќан под фирма: Кројач Станое Ѓорѓиев Николовски, со седиште во Куманово, ул. „„Л. Колишевски“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станое Ѓорѓиев Николовски. (175)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2510/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 321, занает-чискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Доцев Бабановски, со седиште во Куманово, ул. „Маршал Тито“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Доцев Бабановски. (176)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2334/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занает-чискиот дуќан под фирма: Кројач Панчо Игњатов Георгиевски, со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо Игњатов Георгиевски. (177)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4745, серија бр. 0057456, издадена од СВР — Берово на Станка Методи (Бакалевиќска) Наџинска — Скопје. (1399)

Лична карта рег. бр. 1295, серија бр. 0532125, издадена од СВР на ОНО — Куманово на Марица Јован (Миленкова) Димановска, — Скопје. (1418)

Лична карта рег. бр. 2197, серија бр. 0082407, издадена од ПВР во Шибеник на Зора Марко Полкос Сејфула, ул. „158“ бр. 39 — Скопје. (1152)

Лична карта рег. бр. 82, серија бр. 077975, издадена од СВР — Ресен на Тронда Крсте Казакова — Скопје. (1153)

Лична карта рег. бр. 1094, серија бр. 087889, издадена од СВР — Скопје на Глики Леонид Маљова Димитрова, ул. „53“ бр. 12 — Скопје. (1154)

Лична карта рег. бр. 759, серија бр. 0612655, издадена од СВР на ОНО Скопје на Акиф Ајет Мамут, Рудник Радушна — Скопско (1173)

Лична карта рег. бр. 8655, серија бр. 0549165, издадена од СВР во Урошевац на Борка Мирко Станоевиќ, ул. „338“ бр. 16 — Скопје. (1222)

Лична карта рег. бр. 50136, серија бр. 0035774, издадена од СВР — Скопје на Шукри Ајруш Селим, ул. „105“ бр. 55 — Скопје. (1155)

Лична карта рег. бр. 12985, серија бр. 0674122, издадена од СВР — Тетово на Абедин Садиќ Таири, с. Копачин Дол — Тетовско. (1127)

Лична карта рег. бр. 6613, серија бр. 0029356, издадена од СВР — Ресен на Јонче Р. Фатевски, с. Љубојно — Преспанско. (1128)

Лична карта рег. бр. 11159, бр. 0557414, издадена од СВР — Куманово на Кадри Ариф Нуиевски, ул. „Босанска“ бр. 1 — Куманово. (1129)

Лична карта рег. бр. 7998, серија бр. 0527839, издадена од СВР — Куманово на Бајрам Сулејмана Шабани, ул. „Ј. Сандански“ бр. 57. (1130)

Лична карта рег. бр. 8226, серија бр. 0547935, издадена од СВР — Куманово на Руфат Шазиров Мисими, с. Горно Којнаре — Кумановско. (1131)

Лична карта рег. бр. 5124, серија бр. 0545584, издадена од СВР — Куманово на Казим Д. Арифџи, с. Слупчане — Кумановско. (1132)

Лична карта рег. бр. 5439, серија бр. 0070152, издадена од СВР — Гевгелија на Петар Василев Маринов, с. Грчиште — Гевгелиско. (1133)

Лична карта рег. бр. 9810, серија бр. 0670603, издадена од СВР — Тетово на Шабан Селмен Исмени, с. Ораше — Тетовско. (1134)

Лична карта рег. бр. 10127, серија бр. 0754650, издадена од СВР — Кичево на Таир Есатов Ибишоски, с. Стрелци — Кичевско. (1136)

Лична карта рег. бр. 17821, серија бр. 0558167, издадена од СВР — Куманово на Љубе Т. Гиразов, с. Строиманци — Кумановско (1137)

Лична карта рег. бр. 2091, серија бр. 0542172, издадена од СВР — Куманово на Трајко С. Димик, с. Табановце — Кумановско. (1138)

Лична карта рег. бр. 5950, серија бр. 0532395, издадена од СВР — Куманово на Лепосава Владимира Спасиќ, ул. „ЈНА“ бр. 23 — Куманово. (1139)

Лична карта рег. бр. 7629, серија бр. 0072463, издадена од СВР — Гевгелија на Латив Адемов Латифов, с. Курдамзали — Гевгелиско. (1140)

Лична карта рег. бр. 3964, серија бр. 042416, издадена од СВР — Гевгелија на Бекир Таип Целадин, с. Казандол — Гевгелиско. (1141)

Лична карта рег. бр. 9172, серија бр. 0213786, издадена од СВР — Охрид на Иван Илов Плевнаровски, с. Рамне — Охридско. (1142)

Лична карта рег. бр. 7934, серија бр. 0704444, издадена од СВР — Гостивар на Владо Јована Мицовски, с. Сретково — Гостиварско. (1143)

Лична карта рег. бр. 11822, серија бр. 0708332, издадена од СВР — Гостивар на Мемет Рушиќа Шабани, с. Градец — Гостиварско. (1144)

Лична карта рег. бр. 4315, серија бр. 0667252, издадена од СВР — Тетово на Абуш Асан Мустафа, с. Лисец — Тетовско. (1145)

Лична карта рег. бр. 5526, серија бр. 0787503, издадена од СВР — Тетово на Бари Мустафа Асани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 145 — Тетово. (1146)

Лична карта рег. бр. 3682, серија бр. 0456191, издадена од СВР — Струмица на Ленка Георги Оцакова, ул. „Стиф Наумов“ бр. 33 — Струмица. (1147)

Лична карта рег. бр. 1344, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Тома Зико Мандилоски, ул. „Манчу Матак“ бр. 30а — Крушево. (1148)

Лична карта рег. бр. 2135, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Живко Арсен Зафиров, с. Шоп. Рудари — Кумановско. (1150)

Лична карта рег. бр. 3741, серија бр. 0648251, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Лазо Трајчев Давитков, с. Сакулица — Кумановско. (1151)

Лична карта рег. бр. 1830, серија бр. 0306067, издадена од СВР — Штип на Богатин Стојанов Стоименов, с. Таринци — Овчеполско. (1153)

Лична карта рег. бр. 1553, серија бр. 0634063, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Ванчо Дејанов Спасовски, с. Отошница — Криво-паланечко. (1156)

Лична карта рег. бр. 2583, серија бр. 0055294, издадена од СВР — Берово на Рамис Ибраимов Ошафов, с. Црник — Малешевско. (1159)

Лична карта рег. бр. 4093, серија бр. 0007123, на Ристо Стојче Ристевски, с. Полог — Битољско. (1160)

Лична карта рег. бр. 7781, серија бр. 0548561, издадена од СВР — Куманово на Љатиќ Амзџев Љатиќи, с. Сопот — Кумановско. (1161)

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0637757, издадена од СВР — Крива Паланка на Васил Митков Атанасовски, с. Петралица — Криво-паланечко. (1162)

Лична карта рег. бр. 7771, серија бр. 0704281, издадена од СВР — Гостивар на Стојка Драгутина Димик, Гаража бр. 1 Х. Ц. „Маврово“ — Гостивар. (1163)

Лична карта рег. бр. 807, серија бр. 0053518, издадена од УВР — Берово на Тренчо Наков Тренчевски, с. Двориште — Малешевско. (1164)

Лична карта рег. бр. 2779, издадена од ПВР Крушево на Феим Селим Адемов, с. Норово — Прилепско. (1018)

Лична карта рег. бр. 7359, серија бр. 0789443, издадена од СВР — Тетово на Регаип Шаќир Рамадани, ул. „Беличица“ бр. 42 — Тетово. (1019)

Лична карта рег. бр. 6648, серија бр. 0667537, издадена од СВР — Тетово на Златан Никола Ивановски, с. Глоѓи — Тетовско. (1020)

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0697062, издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Јусуф Халила Исмаили, с. Топлица — Гостиварско. (1021)

Лична карта рег. бр. 2391, серија бр. 0327001, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Милан Аксентија Солев, ул. „Беласица“ — Титов Велес. (1022)

Лична карта рег. бр. 25120, серија бр. 0262925, издадена од ПВР — Демир Хисар на Коце Спиров Каревски, с. Слечче — Битољско. (1023)

Лична карта рег. бр. 1662, серија бр. 0430172, издадена од СВР — Гевгелија на Риска Костадин (Спасо) Кочева, с. Габрово — Гевгелиско. (1052)

Лична карта рег. бр. 4060, серија бр. 0068770, издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Димитров Белчев, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 9 — Гевгелија. (1053)

Лична карта рег. бр. 4982, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Спасе Боцев Јовески, с. Долгаец — Прилепско. (1054)

Лична карта рег. бр. 16720, серија бр. 0198407, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Алекс Трајанов Ристевски, с. Бонче — Прилепско. (1053)

Лична карта серија бр. 0150391, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Амиде Јајова Фејзоска, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 193 — Прилеп.

(1059)

Лична карта рег. бр. 1335, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Нијази Усеинов Кестанчески, с. Канатларци — Прилепско.

(1060)

Лична карта рег. бр. 21079, серија бр. 0717639, издадена од СВР — Гостивар на Ганија Есатов Азири, с. Чајле — Гостиварско.

(1061)

Лична карта рег. бр. 7710, серија бр. 0548670, издадена од СВР — Куманово на Амзи Садри Идризи, с. Никуштак — Кумановско.

(1062)

Лична карта рег. бр. 3776, серија бр. 0279955, издадена од СВР — Ресен на Изет М. Тофиловски, с. Сопотско — Преспанско.

(1065)

Лична карта рег. бр. 2458, серија бр. 0531139, издадена од СВР — Куманово на Трајко Горѓев Нешевски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 17 — Куманово.

(1066)

Лична карта рег. бр. 14730, серија бр. 0677500, издадена од СВР — Тетово на Неџби Фејзула, Нухи, с. Шемшево — Тетовско.

(1067)

Лична карта рег. бр. 10585, серија бр. 0350995, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Рамадан Исеинов Мусовски, с. Г. Врановци — Титоввелешко.

(1068)

Лична карта рег. бр. 2247, серија бр. 0124444, издадена од ОВР — Делчево на Горѓи Стојмиров Трајанов, с. Бигла — Малешевско.

(1069)

Лична карта рег. бр. 3855, серија бр. 0056566, издадена од ОВР — Берово на Борис Јованов Едровски, с. Владимирово — Малешевско.

(1070)

Лична карта рег. бр. 1112, серија бр. 0053823, издадена од ОВР — Берово на Димитар Ј. Гошепски, Берово.

(1071)

Лична карта рег. бр. 5074, серија бр. 0030871, издадена од СВР — Ресен на Левка Ламбева Шутиновска, с. Перово — Преспанско.

(1074)

Лична карта рег. бр. 12777, серија бр. 0460550, издадена од СВР — Струмица на Невенка Димитрова Сребреникова — Радовиш.

(1076)

Лична карта рег. бр. 5459, серија бр. 0211213, издадена од СВР — Охрид на Абдула Осман Реџеп, ул. „Г. Гуранче“ бр. 106 — Охрид.

(1077)

Лична карта рег. бр. 10728, серија бр. 0043439, издадена од ПВР — Струга на Шукри Амита Шабани, с. Г. Татеша — Охридско.

(1078)

Лична карта рег. бр. 15657, серија бр. 0196823, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Мефаил Веселов Сулеманоски, ул. „102“ бр. 207 — Прилеп.

(1079)

Лична карта рег. бр. 9930, серија бр. 0114690, издадена од СВР — Дебар на Муамет Амзов Садиковски, с. Могорче — Дебарско.

(1080)

Лична карта рег. бр. 5998, серија бр. 0294943, издадена од СВР — Штип на Миле Б. Јованов, ул. „Љубен Ивков“ бр. 32 — Штип.

(1082)

Лична карта рег. бр. 26608, серија бр. 0684552, издадена од СВР — Тетово на Јакуп Нафи Елеззи, с. Глоби — Тетовско.

(1083)

Лична карта рег. бр. 6596, серија бр. 0547108, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Мите Јованов Миленковски, с. Бистрица — Титоввелешко.

(1085)

Лична карта рег. бр. 6620, серија бр. 0459132, издадена од СВР — Струмица на Борис Стојан Вучков, с. Радово — Струмичко.

(1086)

Лична карта рег. бр. 2752, серија бр. 0209563, издадена од ОВР — Охрид на Авни Ајредини Бахтијар, ул. „Д. Груев“ бр. 104 — Охрид.

(1087)

Лична карта рег. бр. 13917, серија бр. 0046628, издадена од СВР — Струга на Зини Абдураман Хоџа, с. Мислодежда — Охридско.

(1088)

Лична карта рег. бр. 7578, серија бр. 0040284, издадена од ПВР — Струга на Цевиг Алимов Асановски, с. Ново Село — Охридско.

(1089)

Лична карта рег. бр. 7692, серија бр. 0040403, издадена од СВР — Струга на Иван Дуко Велјаноски, с. Глабочица — Охридско.

(1089)

Лична карта рег. бр. 8688, серија бр. 0073033, издадена од СВР — Гевгелија на Ангел Томов Делев, ул. „П. Мусев“ бр. 45 — Гевгелија.

(1209)

Лична карта рег. бр. 3787, серија бр. 0432355, издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Митов Бундов, с. Смоквица — Гевгелиско.

(1201)

Лична карта рег. бр. 3376, серија бр. 0068086, издадена од СВР — Гевгелија на Султана Танче (Докурчева) Костадинова, с. Мрзенци — Гевгелиско.

(1202)

Лична карта рег. бр. 10349, серија бр. 0550845, издадена од СВР — Куманово на Теодос Илија Андоновски, с. Страцин — Кумановско.

(1203)

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0548038, издадена од СВР — Куманово на Добре Андона Димитриевски, с. Жегљане — Кумановско.

(1204)

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0154485, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Зекман Осман Дервишоски, ул. „Дабнички завој“ бр. 90 Прилеп.

(1205)

Лична карта рег. бр. 5796, серија бр. 0281328, издадена од ОВР — Ресен на Џемаљ Јонуз Јонувоски, ул. „11 октомври“ бр. 16 — Ресен.

(1206)

Лична карта рег. бр. 8453, серија бр. 0332063, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Цане Славков Давчев, с. Ново Село — Титоввелешко.

(1207)

Лична карта рег. бр. 18960, серија бр. 0679833, издадена од СВР — Тетово на Неби Сали Мустафа с. Глоби — Тетовско.

(1210)

Лична карта рег. бр. 1185, серија бр. 0783342, издадена од СВР — Тетово на Грозда Душана Радевска, ул. „Солунска“ бр. 21 — Тетово.

(1211)

Лична карта рег. бр. 83567, серија бр. 58680, издадена од СВР — Скопје на Етел Франја Лебано, ул. „Славеј Планина“ бр. 2 — Скопје.

(1212)

Лична карта рег. бр. 10751, серија бр. 0536007, издадена од СВР — Куманово на Азбија Вељул Таир Шакири ул. „Шар Планина“ бр. 22 — Куманово.

(1213)

Лична карта рег. бр. 17042, серија бр. 0197739, издадена од СВР — Прилеп на Цвета Арсенова (Карапеева) Капстаноа, ул. „М. Тито“ бр. 251 — Прилеп.

(1214)

Лична карта рег. бр. 7568, серија бр. 0704078, издадена од СВР — Гостивар на Васил Дрецовски, с. Куново — Гостиварско.

(1215)

Лична карта рег. бр. 16018, серија бр. 0712556, издадена од СВР — Гостивар на Исметов Басри Нуредини, с. Форино — Гостиварско.

(1216)

Лична карта рег. бр. 1036, серија бр. 0305497, издадена од СВР — Штип на Коле Иванов Давидов, с. Аргулица — Овчеполско.

(1217)

Лична карта рег. бр. 1748, серија бр. 0306153, издадена од СВР — Штип на Димко Марков Симонов, с. Аргулица — Овчеполско.

(1218)

Лична карта рег. бр. 8110, серија бр. 0384720, издадена од СВР — Кочани на Илија Миленков Стојков, с. Виница — Кочанско.

(1220)

Легитимација рег. бр. 15450/50, издадена од МВР — Команда на Народната милиција на Ангеле Илија Цветаноски, с. Манастирец — Дебарско.

(1219)

Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0114025, издадена од СВР — Дебар на Мурат Ремзиов Шуплаповски, с. Велебрдо — Дебарско.

(1221)

Лична карта рег. бр. 4388, серија бр. 0667278, издадена од СВР — Тетово на Даут М. Мемшиши, с. Палчиште — Тетовско.

(1223)

Лична карта рег. бр. 1130, серија бр. 0111319, издадена во Битола на Милан Груевски, с. Трат — Битолско.

(1224)

Лична карта рег. бр. 7731, серија бр. 0548891, издадена од СВР — Куманово на Казим Али Фазлиши, с. Никуштак — Кумановско.

(1225)

Лична карта рег. бр. 3193, серија бр. 0544114, издадена од СВР — Кумачово на Спасо Стевко Сибиновиќ, с. Табановце — Кумановско.

(1226)

Лична карта рег. бр. 6308, серија бр. 0099018, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Стојко Стојанов Цекџов, с. Станци — Кривопаланечко. (1274)

Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 0745476, издадена од СВР — Кичево на Бекир Химетов Алијоски, ул. „Охридска“ бр. 24 — Кичево. (1275)

Лична карта рег. бр. 28395, серија бр. 0686244, издадена од СВР — Тетово на Ајрула Сенан Сијани, с. Г. Седларце — Тетовско. (1276)

Лична карта рег. бр. 1119, серија бр. 0073297, издадена во Битола на Фаница Веланова, ул. „Ц. Василев“ бр. 27 — Битола. (1277)

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 326993, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Тасе Лазо Петрушев, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 37 — Титов Велес. (1278)

Лична карта рег. бр. 7905, серија бр. 0348415, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Мирко Тодоров Петрушев, с. Кумарино — Титоввешко. (1281)

Лична карта рег. бр. 13209, серија бр. 0553717, издадена од СВР — Куманово на Трајан Благојев Стефановски, с. Четирице — Кумановско. (1282)

Лична карта рег. бр. 367, серија бр. 0696877, издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Камбер Амета Исмаили, с. Градец — Гостиварско. (1285)

Лична карта рег. бр. 7187, серија бр. 0039893, издадена од СВР — Охрид на Крста Профил (Петреска) Мартиноска, с. Драслајца — Охридско. (1286)

Лична карта рег. бр. 12903, серија бр. 0045614, издадена од СВР — Струга на Гавро Митре Рембоски, с. Мислешево — Охридско. (1287)

Лична карта рег. бр. 10379, серија бр. 0233584, издадена од СВР — Охрид на Круме Како Наумовски, с. Белчиште — Охридско. (1288)

Лична карта рег. бр. 1674, серија бр. 0326184, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Загорка Стефанова Комова, ул. „Ген. Апостолски“, бр. 14 — Титов Велес. (1289)

Лична карта рег. бр. 5693, серија бр. 0110938 на Ламбо Горевски, ул. „Драгорска“ бр. 7 — Битола. (1290)

Лична карта рег. бр. 8985, серија бр. 0349495, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Багалиман Емазов Абазовски, с. Иванковци — Титоввешко. (1291)

Лична карта рег. бр. 4301, серија бр. 0282120, издадена од СВР — Ресен на Мите Г. Ристевски, с. Лева Река — Преспанско. (1292)

Лична карта рег. бр. 25481, серија бр. 0722291, издадена од СВР — Гостивар на Димитрија Ванев Ванески, с. Вруток — Гостиварско. (1293)

Лична карта рег. бр. 816, серија бр. 0105526, издадена од СВР — Дебар на Аслан Бајрама Франгу, с. Селокуќи — Дебарско. (1294)

Лична карта рег. бр. 4234, серија бр. 0748752, издадена од СВР — Кичево на Емро Каљашов Емини, с. Колари — Кичевско. (1295)

Лична карта рег. бр. 3956, серија бр. 0700466, издадена од СВР — Гостивар на Јусуф Рустемов Адиле, с. Речане — Гостиварско. (1296)

Лична карта рег. бр. 20585, серија бр. 0717195, издадена од СВР — Гостивар на Јахја Мустафов Јахјаи, ул. „ЈНА“ бр. 162 — Гостивар. (1297)

Лична карта рег. бр. 7775, серија бр. 0348283, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Имер Сафиов Бекташоски, с. Г. Врановци — Титоввешко. (1298)

Лична карта рег. бр. 8040, серија бр. 0534445, издадена од СВР — Куманово на Васка Лазо Миленкова Вељановска, ул. „П. Чичо“ бр. 58 — Куманово. (1227)

Лична карта рег. бр. 1846, серија бр. 0525815, издадена од СВР — Куманово на Цветан Димитрија Вељановски, ул. „П. Чичо“ бр. 58 — Куманово

Лична карта рег. бр. 12784, серија бр. 0353294, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Редџ Целадинов Батлимановски, с. Оризари — Титоввешко. (1299)

Лична карта рег. бр. 897, серија бр. 0660632, издадена од СВР — Тетово на Сатки Кадри Бафтиари, с. Желино — Тетовско. (1300)

Лична карта рег. бр. 16114, серија бр. 0760041, издадена од СВР — Кичево на Ваит Рамазана Далипоски, с. Горно Страгомиште — Кичевско. (1301)

Лична карта рег. бр. 1173, серија бр. 0121138, издадена од ПВР — Делчево на Драго Атанасов Георгиевски, Делчево — Малешевско. (1303)

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0126765, на Рамадан Амитов Пешов, Делчево — Малешевско. (1304)

Лична карта рег. бр. 9361, серија бр. 0060320, издадена од СВР — Брод на Љубомир Пантов Поповски, с. Русиново — Малешевско. (1305)

Лична карта рег. бр. 2105, серија бр. 0123765, издадена од ОВР — Пехчево на Шукро Мустафов Матечки, с. Звезгор — Малешевско. (1306)

Лична карта рег. бр. 7514, серија бр. 0040225, издадена од СВР — Струга на Алексо Тофил Торбисоски, с. Подгорци — Охридско. (1317)

Лична карта рег. бр. 12968, серија бр. 0353473, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Насе Јованов Михајлов, с. Рудник — Титоввешко. (1318)

Лична карта рег. бр. 1873, серија бр. 0051592, издадена од СВР — Кочани на Алексо Митков Наунов, с. Пресека — Кочанско. (1319)

Лична карта рег. бр. 5777, серија бр. 0098487, издадена од СВР — Крива Паланка на Милан Станојков Јаначковски, с. Добровница — Кривопаланечко. (1321)

Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0745244, издадена од СВР на ОНО — Кичево на Зудија Сефединов Топалоски, ул. „М. Станкоски“, бр. 2 — Кичево. (1322)

Лична карта рег. бр. 18294, серија бр. 0651107, издадена од СВР — Куманово на Реџџ Јашара Шакири, с. Горно Којнаре — Кумановско. (1347)

Лична карта рег. бр. 11201, серија бр. 0551700, издадена од СВР — Куманово на Ферат Камбера Имери, с. Горно Којнаре — Кумановско. (1348)

Лична карта рег. бр. 1240, серија бр. 0645748, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Александар Спириов Игњатов, с. Приковци — Кумановско. (1349)

Лична карта рег. бр. 900, серија бр. 0644910, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Митре Андо Каранфилов, с. Шлегово — Кумановско. (1350)

Лична карта рег. бр. 5009, серија бр. 0149364, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Киро Рампов Меркоски, ул. „Мирче Аџев“ бр. 116 — Прилеп. (1197)

Лична карта рег. бр. 14022, серија бр. 0158515, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Џафер Сзлиов Сулејмановски, ул. „Мице Козар“ бр. 31 — Прилеп. (1199)

Лична карта рег. бр. 9331, серија бр. 0551322, издадена од СВР — Куманово на Али Мустафа Реџеџи, с. Глажња — Кумановско. (1229)

## СОДРЖИНА

	Стр.
85. Решение за оснивање на реонски станици за заштита на растенијата — — —	233
86. Правилник за приватните испити во училиштата за општо образование — — —	234